



7216 Могила, Македонија

**ОПШТИНА МОГИЛА**

**ПРОГРАМА**

**ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ (Ј), НА ПОДРАЧЈЕТО  
НА ОПШТИНА МОГИЛА ЗА 2018 ГОДИНА**

**- ПОДПРОГРАМА (ЈНО) УРБАНА ОПРЕМА - КАПИТАЛНИ РАСХОДИ -**

**Декември, 2017 година**



Врз основа на член 22 став (1) точка 4, член 62 став (1) од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и Статутот на Општина Могила ("Службен гласник на Општина Могила" бр.5/06 ), Советот на Општина Могила на седница одржана на ден            година, донесе

## ПРОГРАМА

### ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ (Ј), НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА МОГИЛА ЗА 2018 ГОДИНА

#### - ПОТПРОГРАМА (ЈНО) УРБАНА ОПРЕМА - КАПИТАЛНИ РАСХОДИ-

Со оваа потпрограма се уредува:

- 1 Извори за финансирање на подпрограмата
2. Пресметување на трошоците за урбана опрема
3. Динамика на извршување на подпрограмата
4. Преодни одредби

#### 1. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОТПРОГРАМАТА

Општината обезбедува капитални средства за подигање и изградба на нови паркови и зелени површини од Буџетот за 2018 година.

#### 2. ТРОШОЦИ ЗА ИЗГРАДБА НА УРБАНА ОПРЕМА

##### 2.1. Видови расходи

Расходи за реализација, според намената и по поедини видови елементи на општината се:

Категорија	Ставка	Потставка	Опис на ставка	Износ во денари
48			<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	
	480		Купувањена мебел,опрема и др	
		480190	Купување на друга опрема	3.000.000



## **2.2. Распоред на расходи по проекти**

### **Образложение**

Средствата се ставени во функција на уредување на нови паркови и други зелени површини, спортски терени и детски игралишта.

Уредувањето на урбаните површини се однесува на набавка на нови:

- клупи:
- корпи за отпадоци:
- опрема за спортски терени:
- опрема за детски терени:
- огласни табли:
- заштитни метални ограничувачи и др.

Поставување на нова и замена на постоечка оштетена урбана опрема во сите населени места каде има потреба.

## **3. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМАТА**

Динамиката на извршувањето на потпрограмата ќе се одвива во согласност со приливот на средствата во буџетот на општината.

## **4. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ**

Реализацијата на Потпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина Могила

## **5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Реализацијата на Програмата Ј - Комунални дејности ја спроведува Градоначалникот на Општина Могила

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Могила" а ќе започне да се применува од 01.01.2018 година.

**Број 09-  
од 15 .12.2017 година  
Могила**

**ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА МОГИЛА,  
Александар Јанкуловски**